

**Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус втор уписан рок - докторски студии на студиската програма Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметностикон ги исполнуваат условите**

ред.бр.	кандидат	е-маил	ментор	прв циклус	втор циклус	документ за познавање светски јазик	нострификација на документите за завршено претходно високо образование	забелешка
1.	FDU3012198	<a href="mailto:isakurtishajart@gmail.com">isakurtishajart@gmail.com</a>	проф.д-р Тихомир Стојановски	8.00	9.42	Уверение за познавање на Англиски јазик ниво Б2 издадено од Филолошки факултет " Блаже Конески " Скопје.	Има решение за нострификација за признавање на високообразовна класификација завршени во странство бр. УП1 24-3708 од 22.12.2021г. за прв циклус на студии и Решение за нострификација за признавање на високообразовна класификација завршени во странство бр. УП124-3707 од 22.12.2021г. за втор циклус на студии , издадени од Министерство за образование и наука на РСМ.	
2.	FDU10124405	<a href="mailto:krasniqarberr@gmail.com">krasniqarberr@gmail.com</a>	проф.д-р Тихомир Стојановски	10	9.86	Уверение за познавање на Англиски јазик ниво Б2 издадено од Филолошки факултет " Блаже Конески " Скопје.	Има решение за нострификација за признавање на високообразовна класификација завршени во странство бр. УП1 24-3767 од 22.12.2021г. за прв циклус на студии и Решение за нострификација за признавање на високообразовна класификација завршени во странство бр. УП1 24-3766 од 22.12.2021г. за втор циклус на студии , издадени од Министерство за образование и наука на РСМ	



